

Врз основа на член 22 став 1 точка 6, член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), а согласно членовите 15 и 20 од Пречистен текст на Статутот на општина Кратово ("Службен Гласник на општина Кратово" бр.10/2019), Советот на општина Кратово на седницата одржана на 12.11.2020 година, донесе

## О Д Л У К А

### за усвојување на Програма за поддршка на спортски активности во Општина Кратово за 2021 година

#### Член 1

Со Одлуката Советот на општина Кратово усвојува Програма за поддршка на спортски активности во Општина Кратово за 2021 година.

Програмата ќе се реализира во зависност од процесот на реализација на приходите во Буџетот на Општина Кратово.

Програмата е во прилог и е составен дел на оваа одлука.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен Гласник на општина Кратово".

Бр.09 - 1184/1  
12.11.2020 година  
Кратово

Претседател  
на Советот на општина Кратово  
Слободан Постолов



СОВЕТ НА ОПШТИНА КРАТОВО

Бр. 09-1084/2  
12-11 . 2020 год  
К Р А Т О В О

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КРАТОВО**

**ПРОГРАМА**

**за поддршка на спортски активности  
во Општина Кратово за 2021 година**

**Кратово  
Ноември 2020 г.**

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на СРМ „, бр: 5/02 ) и член 20 , став 1 од Пречистен текст на Статутот на Општина Кратово (Службен гласник бр: 10/2019), Советот на општина Кратово на седница на Советот одржана на ден: . . 2020 година, донесе:

## **ПРОГРАМА**

**за поддршка на спортски активности во општина Кратово за 2021 година**

### **I. ЦЕЛИ :**

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Кратово во областа на спортот за 2021 година се:

1. Збогатување на спортско-рекреативниот живот на населението во општината;
2. Зголемување на бројот на населението, од сите возрасти и социјални групи, кои активно ќе практикуваат спорт;
3. Поттикнување за остварување на успешни спортски резултати од страна на локалните спортисти, односно спортски клубови и нивна афирмација.

### **II. АКТИВНОСТИ:**

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Кратово ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова, активностите најмногу ќе се насочуваат кон реализирање на следните активности:

- сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации;
- развивање на масовниот и училишниот спорт;
- поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и ја афирмираат општина Кратово во државата и надвор од неа, но и за развој и поддршка на спортовите во подем.

**Следи табеларен преглед на активности и предвидени средства за нивна реализација.**

<b>Р.бр</b>	<b>Име на активност</b>	<b>Извор на средства</b>	<b>Износ во средства во денари</b>
1.	Организирање на шаховски турнир во чест на Свети Ѓорѓи Кратовски <i>24- ти февруари</i>	Буџет на ЕЛС Кратово	10.000
2.	Организирање на турнир во мал фудбал во чест на Свети Ѓорѓи Кратовски <i>24 – ти февруари</i>	Буџет на ЕЛС Кратово	30.000
3.	Организирање на турнир во пинг- понг во чест на Свети Ѓорѓи Кратовски <i>24- ти февруари</i>	Буџет на ЕЛС Кратово	10.000
4.	Поддршка на Отворени забавни школи (Open Fun Football Schools) <i>месец септември – октомври</i>	Буџет на ЕЛС Кратово	120.000
5.	Поддршка на училишни спортски клубови и сојузи <i>континуирано во текот на целата година</i>	Буџет на ЕЛС Кратово	60.000
6.	Поддршка на локални спортски клубови со цел реализација на нивната програма и учество на натпревари и турнири <i>по потреба во текот на целата година</i>	Буџет на ЕЛС Кратово	100.000
7.	Поддршка за основање на нови спортски клубови и здруженија, набавка на потребни реквизити, организирање на спортски настани, поттикнување и промовирање на спортот <i>по потреба</i>	Буџет на ЕЛС Кратово	80.000
<b>Вкупно:</b>			<b>410.000</b>

### III. ФИНАНСИРАЊЕ:

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Кратово, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за млади и спорт, спонзорства и донации.

### IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ:

Освен со финансиски средства Општина Кратово спортските манифестации ќе ги помага и со: почесно покровителство, доделување награди и признанија, обезбедување стручна, техничка и други видови помош, учество на промотивни и протоколарни средби.

Општината на младите ќе им помага преку: реализирање активности согласно Стратегија за млади, организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес, организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот, организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

### V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ :

За реализација на активностите и средствата предвидени за истите, сите корисници опфатени со оваа програма треба да поднесат извештај до Одделението за општи, правни работи и јавни дејности во општина Кратово.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Кратово“ а ќе се применува до крајот на годината.

Бр. 09 - 1184/2

12. 11 . 2020 година  
Кратово

Претседател  
на советот на Општина Кратово  
Слободан Постолов

